

20151494215

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.

Бр. 08-3889/1  
26 август 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

#### Член 1

Во Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10, 53/11, 1/12 и 33/15), во членот 101 став (2) зборовите: „во износ од 1.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.

Во ставот (3) бројот „1.500“ се заменува со зборовите: „500 до 750“.

#### Член 2

Во членот 102 став (2) зборовите: „во износ од 500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.

Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со зборовите: „200 до 300“.

#### Член 3

Во членот 103 став (2) зборовите: „во износ од 300 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со зборовите: „100 до 150“.

#### Член 4

По членот 104 се додава нов член 104-а, кој гласи:

„Член 104-а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ветеринарно здравство.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.